



Ул. Никола
Вапцаров бр. 22,
1000 Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонија бр.
21, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Бул. Јане Сандански
бр. 82/1/7, Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонски
Просветители бр. 14
А, 6000 Охрид, Р.
Македонија

Ул. III Македонска
Ударна Бригада бр.
52, 1300 Куманово, Р.
Македонија



FIBULA
AIR Travel Agency



+389 2 3238081,
+389 2 3238082

+389 2 3116865,
+389 2 3216391

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibula2@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk

ЛИЦЕНЦА А

БОРОВЕЦ – ЦЕНОВНИК БР. 3

RILA HOTEL 4*	ПЕРИОД					
	Сместување	13.12-26.12 08.03-14.03	27.12-04.01 15.02-21.02	05.01-24.01 22.02-07.03	25.01-14.02	15.03-12.04
Signature Стандардна Twin соба	2+1	68	114	80	92	48
Signature Стандардна Twin - Sgl	1	101	172	120	139	68
Sign. Стандардна соба поглед кон стаза	2+1	73	120	85	98	53
Sign. Стандардна соба со поглед кон стаза - еднокреветна	1	112	183	131	150	78
Супериор соба	2+1	68	114	80	92	48
Супериор фамилијарна соба	2+2	68	114	80	92	48
Супериор поврзана twin соба	2x(2+1)	68	114	80	92	48
Супериор соба - еднокреветна		101	172	120	139	68
Супериор соба со поглед кон стаза	2+1	73	120	85	98	53
Супериор фамилијарна соба со поглед кон стаза	2+2	73	120	85	98	53
Супериор поврзана twin соба со поглед кон стаза	2x(2+1)	73	120	85	98	53
Супериор соба со поглед кон стаза - еднокреветна		112	183	131	150	78
Делукс Суит (цена за 2 лица)	2+2	202	343	240	279	135
Делукс Суит со поглед кон стаза (цена за 2 лица)	2+2	224	365	261	300	157
3-то возрастно лице во Делукс суит		34	57	40	46	29
Минимален престој		3 ноќевања	5 ноќевања	4 ноќевања	4 ноќевања	3 ноќевања

- Цената вклучува ноќевање со појадок на шведска маса (кафе, чај, сокови) и вечера (пијалоци не се вклучени),
- Бесплатно користење на внатрешен базен (25м), Џакузи, бесплатно користење на термо зоната (сауна, парна бања, Струо кабина, Турска бања, фитнес, ски остава. Wi-Fi интернет околу хотелот, бесплатен паркинг со лимитирани паркиннг места - на располагање по пристигнување, соба за багаж, подземен паркинг - на располагање по пристигнување и со доплата
- **Божикна Гала вечера** на 25.12.2018 (незадолжителна)
- **Божикна Гала вечера на шведска маса:** 43 евра за возрасен /23 евра за деца од 2-11.99
- **Новогодишна вечера (задолжителна)** на 31.12.2018 (ПОТПОЛНЕТО- нема стандардна вечера на 31.12.)
- **Новогодишна Гала вечера :** 85 евра за возрасен / 45 евра за деца од 2-11.99
- **Доплати и Попустии за деца и возрасни:**
 Дете од 0-1.99 на дополнително легло со 2ца возрасни- бесплатно, без услуги
 Дете од 2-11.99 на дополнително легло со 2ца возрасни во Супериор соба или стандардна -доплата 28 евра за полупансион
 Дете од 2-13.99 на дополнително легло со 2 возрасни во Супериор фамилијарна соба секое дете плаќа по 28 евра за полупансион
 1 возрасен со дете од 0-11.99 во Стандардна или супериор соба- 2 единечни легла или еден брачен кревет: секое дете плаќа 28 евра за полупансион ,возрасниот плаќа како еднокреветна соба за стандардна или супериор
 1 возрасен со дете од 0-13.99 во Супериор фамилијарна соба -секое дете плаќа по 28 евра за полупансион,Возрасниот плаќа како за еднокреветна соба во супериор
 Дете од 2-11.99 со 2 или 3 возрасни во Делукс суит -доплата од 28 евра за полупансион
 Калкулација за Superior interconnecting rooms=како за 2 superior Twin rooms

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА БР. 99

ПРЕСТОЈ 07.02-14.02.20

10% попуст за сместување во: Signature twin room slope view, Superior family room resort view, Superior twin room slope view, Deluxe Suite slope view

Прво дете до 12 год. Со 2 возрасни – бесплатно

Прво дете до 14 год на дополнително легло со 2 возрасни во Фамилијарна соба – бесплатно

СОБИТЕ ЗА ОВАА СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА СЕ ЛИМИТИРАНИ



LION HOTEL BOROVEC 4*		СМЕСТУВАЊЕ			
Цена по лице на ден / Полупансион	Сместување	28.12-03.01	04.01-10.01 15.02-21.02	15.12-27.12	01.12-14.12
				11.01-17.01 25.01-14.02 22.02-28.02	18.01-24.01 29.02-31.03
Двокреветна стандардна	2+0	68	42	39	35
Двокреветна економска (поткровје или приземје)	2+0	62	38	36	32
Еднокреветна стандардна	1	131	57	55	51
Twin Large	2+1	71	46	44	38
Фамилијарна соба	2+2	77	55	51	46
Апартман (цена по соба)	4+1	265	189	176	154
Возрасен на дополнително легло во Голема соба / Фамилијарна соба		53	36	33	29

- Цената вклучува ноќевање со појадок, вечера, бесплатно користење на базен, фитнес, сауна, ски остава за сопствена ски опрема и превоз до ски гондола
- **Минимум престој:** 5 ноќи
- **Божикна вечера** (незадолжителна)-48 евра за возрасен/26 евра за деца од 4-11.99
- **Новогодишна вечера** (задолжителна)-80 евра за возрасен /42 евра за деца од 4-11.99
- **Попусти**
Дете од 0-3,99-бесплатно (без услуги)
Дете од 4-11.99- на стандардно легло - **25%** попуст
Дете од 4-11.99 на дополнително легло **50%** попуст од цената за возрасен на дополнително легло
Попуст за рана резервација - **20%** попуст за резервации направени до 30.09.2019
10% попуст за резервации направени до 31.10.2019
- **Екстра попусти:** 7=6, 10=9, 14=12 за престој од 29.02 до крај на сезоната.
- *Попустите за рана резервација и дополнителните попусти СЕ комбинираат.

BOR HOTEL 3*		СМЕСТУВАЊЕ		
Цена по лице на ден / Полупансион	Сместување	01.12-23.12	24.12-28.12	29.12-02.01*
		08.01-31.01 21.02-31.03	03.01-07.01 01.02-20.02	
Двокреветна (макс 3 возрасни)	2+1	31	36	48
Еднокреветна	1	42	47	87
Апартман (мин. 2воз+2деца/макс.3воз+1дете)	2+2	32	37	49

- Во цената е вклучено ноќевање, појадок и вечера, интернет, превоз до лифтот.
- **Минимум престој** за Нова Година (29.12-02.01) - 3 ноќи
- **Божикна Вечера (задолжителна)** - 18.00 евра за возрасен / 10.00 евра за дете (3-12,99)
- **Новогодишна вечера (задолжителна)** - 66.00 евра за возрасен / 36.00евра за дете (3-12,99)
- **Попусти**
Дете 0-2,99 - бесплатно
Дете 3-12,99 на дополнителен кревет со 2 возрасни во двокреветна соба - **50%** попуст
Дете 3-12,99 на стандарден кревет со 1 возрасен во двокреветна соба - **35%** попуст
Две деца 3-12.99 со 1 возрасен во двокреветна соба –првото дете има 35% попуст, второто дете 50%
Едно или две деца 3-12.99 на дополнителен кревет во АПП-секое дете има по 50%
Возрасен на дополнителен кревет во двокреветна соба - **20%** попуст
Возрасен на дополнителен кревет во АПП нема попуст
- 10% попуст за резервации направени до 31.10.
- **Екстра попуст:** 7=6, 13=11, за пристигнувања 08.01-31.01. и 21.02-31.03.
- Попустот за рана резервација и екстра попустите НЕ се комбинираат.



RADINA'S WAY HOTEL 4*	ПЕРИОД						
	Сместување	01.12-18.12	19.12-27.12 03.01-19.01	28.12-02.01	20.01-21.02	22.02-04.03	05.03-31.03
Цена по лице на ден / Полупансион							
Двокреветна	2+1	35	50	78	42	40	35
Фамилијарна соба (мин.2в, макс.2в+2д или 3в)	2+2	39	55	83	47	45	39
Еднокреветна соба	1	55	79	125	68	63	55
Апартман со една спална (мин.2в, макс.2в+2д или 3в.)	2+2	44	60	88	52	50	44
Апартман со 1 спална Делукс (мин.2в, макс. 2в+2д. или 3в)	2+2	49	65	93	57	55	49
Цена по лице на ден / Појадок							
Двокреветна	2+1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29
34Фамилијарна соба (мин.2в, макс.2в+2д или 3в)	2+2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34
Еднокреветна соба	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49
Апартман со една спална (мин.2в, макс.2в+2д или 3в.)	2+2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	39
Апартман со 1 спална Делукс (мин.2в, макс. 2в+2д. или 3в)	2+2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42
<ul style="list-style-type: none"> • Цената вклучува бесплатно користење на ски остава, превоз до ски лифтот (21.12-19.03), базен, сауна, соба со пареа, џакузи, релакс зона, фитнес, простор за деца со анимација (21.12-19.03), паркинг, Wi-Fi, сеф. • Минимален престој 5 ноќи во периодот од 28.12-02.01 и 2 ноќи во периодот од 19.12-27.12 & 03.01-04.03. • Новогодишна вечера (задолжително) - 85 евра за возрасно лице / 45 евра за дете (2-11,99) Дете 0-1,99 - бесплатно, без услуга 1 дете 2-11.99 на дополнително легло со 2 возрасни лица во сите видови соби-бесплатно 2 дете 2-11.99 на дополнително легло со 2 возрасни во фамилијарна соба/Апартман - 50% попуст Дете 2-11.99 на стандардно легло со 1 возрасен во двокреветна соба нема попуст од 28.12-02.01, 20% попуст во останатите периоди 2 деца 2-11,99 со 1возрасен во двокреветна соба - 1 дете не добива попуст во периодот од 28.12-02.01, 20% попуст на останатите периоди и второто дете е бесплатно Возрасно лице на дополнително легло - 20% попуст Попуст за рана резервација за престој од 19.12.2019: Попуст за рана резервација - 20% попуст за резервации направени до 30.09.2019. Попуст за рана резервација - 15% попуст за резервации направени до 31.10.2019. Попуст за рана резервација - 10% попуст за резервации направени до 30.11.2019. • Екстра попусти 7=6, 10=9 & 14=12 за престој во период 01.12-27.12 и 05.03-31.03.2020 Попустите за рана резервација и дополнителните попусти СЕ комбинираат. 							



IGLIKA PALACE 4*	СМЕСТУВАЊЕ			
Цена по лице на ден / Полупансион	Сместување	21.12-26.12 26.01-13.02 04.03-09.04	27.12-01.01	02.01-25.01 14.02-03.03
Двокреветна соба	2+1	35	50	42
Еднокреветна соба	1	52	92	63
Студио (мин. 3 полни суми, макс.2в+3д. или 4в)	2+2	35	50	42
Двокреветна економска соба (макс. 2в)	2+0	24	44	35
Двокреветна економска соба	1	36	81	52

- Во цената е вклучено ноќевање, шведска маса за појадок и вечера, во 16:00-17:00ч. Кафе, чај, колачи во ресторанот, бесплатно користење на базен, паркинг, Wi-Fi во лобито на хотелот.
- Цената за студио се 3 цели платени суми.
- Минимум престој** од 7 ноќи 27.12-01.01.
- Божикна Вечера на 25.12.** (незадолжителна) - 38.00 евра за возрасен / 21.00 евра за дете (2-11,99)
- Новогодишна вечера** (задолжителна) - 55.00 евра за возрасен / 30.00 евра за дете (2-11,99)
- Попусти**
Дете 0-1,99 - бесплатно, без услуги
Дете 2-11,99 на стандардно легло во двокреветна соба - се плаќа цела сума во периодот 27.12-01.01; 25% попуст за останатиот период
1 дете 2-11,99 на дополнително легло со 2 суми за 2 возрасни во двокреветна стандардна соба - бесплатно
Трето дете 2-11,99 на дополнително легло во Студио - 50% попуст
Возрасен на дополнително легло во двокреветна стандардна соба- 25% попуст
Четврто возрасно лице на дополнително легло во Студио – 25% попуст
Попуст за рана резервација - не важи за периодот од 27.12-01.01:
Попуст за рана резервација - 10% попуст за резервација до 31.10.2019

EUPHORIA CLUB HOTEL & SPA 4*	ПЕРИОД					
Цена по лице на ден / со Појадок	Сместување	01.08-15.12.	16.12-27.12 04.01-14.02	28.12-03.01	15.02-29.02	01.03-04.04
Студио (Мин/макс. 2 воз)	2+0	22	38	67	43	30
Студио - Еднокреветна	1	42	72	131	83	57
Суит со 1 спална (мин.2в, макс.3в или 2в+2д)	2+2	28	44	82	50	36
Суит со 2 спални (мин.3в, макс.5в или 4в+2д)	4+2	33	57	95	69	45
Вила со 2 спални со камин (мин.3в,макс. 5в или 4в+2д)	4+2	47	72	119	84	56
Доплата за 2-ро и 3-то дете (2-11,99) во Суит / Вила		6	17	28	25	17

- Во цената е вклучено ноќевање, појадок, бесплатно користење на базен, џакузи, парна бања W-Fi, паркинг, превоз до ски лифт (за време на ски сезоната).
- Минимум престој** од 3 ноќи за периодот 28.12-03.01.
- Вечера - 11.00 евра за возрасен / 9 евра за дете 2-11,99 од ден. За период до 15.12: 9 евра за возрасен / 6 евра за дете 2-11,99.
- Божикна Вечера (задолжителна за гости на полупансион)** - 43.00 евра за возрасен / 23.00 евра за дете (2-11,99).
- Новогодишна вечера (задолжителна за гости на полупансион)** -75.00 евра за возрасен / 40.00 евра за дете(2-11,99)
- Попусти:**
Дете (0-11,99) дополнително легло со 2 возрасни во 1 спална суит - бесплатно за ноќевање и појадок
Дете (0-1,99) стандардно легло со 1 возрасен во Студио = еднокреветно студио
Дете (2-11,99) стандардно легло со 1 возрасен во Студио - без попуст
2ро Дете (2-11,99) дополнително легло со 2 возрасни во Суит со 1 спална - плаќа доплата како што е во табелата погоре.
1 Дете (0-11,99) регуларно легло со 3 возрасни во Суит со 2 спални/ вила - бесплатно за ноќевање и појадок
Деца (2-11,99) со 3 возрасни во Суит со 2 спални/ вила - 1во дете е бесплатно за ноќевање и појадок, 2ро дете плаќа
Деца (2-11,99) со 3 возрасни во Суит со 2 спални/ вила - 1во дете е бесплатно за ноќевање и појадок, 2ро и 3то дете плаќаат
4 Возрасни со 1 дете (0-11,99) во Суит со 2 спални/ вила -4от возрасен добива 50% попуст и дете е бесплатно за ноќевање и појадок
Возрасни со 2 деца (2-11,99) во Суит со 2 спални/ вила - 4от возрасен добива 50% попуст и 1во дете е бесплатно на ноќевање и појадок,
2ро дете плаќа доплата како што е во табелата погоре
Возрасен на дополнително легло со Суит/ вила - 50% попуст од основната цена за легло
4от возрасен на стандардно легло во Суит со 2 спални / вила - 50% попуст од основната цена за легло
Попуст за рана резервација, важи за престој од 16.12.2019: - **20%** попуст за резервации до 30.09.2019
Попуст за рана резервација важи за престој од 16.12.2019- 10% попуст за резервации направени до 01.11.2019
- Екстра попусти** 7=6, 8=7, 9=8, 10=9... 14=12 за престој во хотелот од период 01.08-27.12, 11.01-31.01 и 23.02-04.04.
Попустот за рана резервација и дополнителните попусти СЕ комбинираат
Предсезонски попуст за викенди: 10% попуст на цените на ноќевање со појадок за престој од Недела до Четврток важи до 20.12.2019

FESTA WINTER PALACE HOTEL 5*		ПЕРИОД						
Цена по лице на ден / Полупансион	Сместување	01.12-20.12 05.03-09.04	21.12-27.12	28.12-01.01	02.01-13.01	14.01-25.01	26.01-15.02	16.02-04.03
Двокреветна соба делукс (макс. 3 возрасни)	2+1	43	57	105	68	57	66	55
Двокреветна соба делукс еднокреветна	1	64	85	208	122	85	119	82
Јуниор Суит (мин.2в,макс. 2в.+2д или 3в)	2+2	49	66	121	78	64	76	61
Стандард Суит (мин.2в, макс. 2в+2д или 3в)	2+2	52	71	132	84	70	83	65

- Цената вклучува ноќевање, со појадок и вечера, бесплатно користење на внатрешниот базен, фитнес, сауна, парна бања, релакс соба, Wi-Fi.
- Минимум престој 5 ноќи за период 28.12-01.01. Минимум престој за 3 ноќи за останатиот период
- **Божикна вечера на 25.12.** (задолжителна) - 38.00 евра за возрасен / 18.00 евра за дете (3-12,99).
- **Новогодишна вечера** (задолжителна) - 85.00 евра за возрасен / 45.00 евра за дете(3-12,99)
Дете 0-2,99 на дополнително легло - бесплатно
1 дете 3-12,99 на стандардно легло со еден возрасен во двокреветна соба - **50%** попуст
2 дете 3-12,99 со еден возрасен во двокреветна соба - секое дете добива **50%** попуст
1-во Дете 3-12,99 на дополнителен кревет со 2 возрасни - бесплатно
2-ро Дете 3-12,99 на дополнително легло со 2 возрасни во Јуниор / Стандард суит - **50%** попуст
Возрасен на дополнително легло- **30%** попуст
Попуст за рана резервација - 10% попуст за резервација до 31.10.2019
Дополнителни попусти- важи за резервации од 01.11.2019
- 7=6 за пристигнувања од: 01.12-20.12, 08.01-15.02 и 05.03-09.04.
- *Попустот за рана резервација и дополнителните попусти НЕ се комбинираат.

FESTA SHAMKORIA HOTEL 4*		ПЕРИОД							
Цена по лице на ден / Полупансион	Сместување	01.12-20.12	21.12-27.12	28.12-01.01	02.01-13.01	14.01-25.01	26.01-15.02	16.02-04.03	05.03-09.04
Двокреветна стандардна соба	2+0	24	38	72	44	38	45	36	29
Еднокреветна соба	1	36	56	105	63	55	64	51	43
Јуниор Суит (мин.2в, макс.2в+2д или 3в+1д)	2+2	29	43	80	50	44	50	41	34
Стандард Суит (мин 2в, макс.2в+2д или 3в+1д)	2+2	33	50	94	59	51	60	48	39

- Во цената е вклучено ноќевање, појадок, вечера, бесплатно користење на сауна, парна бања, соба за релаксирање, внатрешен базен, фитнес, wi-fi, превоз до ски терените
- Минимум престој 5 ноќи за период од 28.12-01.01. Минимум престој од 3 ноќи за останатиот период
- **Божикна Вечера** (задолжителна) - 28.00 евра за возрасен / 15.00 евра за дете (3-12,99)
- **Новогодишна вечера** (задолжителна) - 55.00 евра за возрасен / 30.00 евра за дете(3-12,99)
- **Попусти:**
Дете 0-2,99 на дополнителен кревет - бесплатно. Бебешко креветче - на барање, бесплатно.
Дете 3-12,99 на стандардно легло со 1 возрасен во двокреветна соба - **50%** попуст.
1-во Дете 3-12,99 на дополнителен кревет со 2 возрасни во Јуниор / Стандард Суит - бесплатно
2-ро Дете 3-12,99 на дополнително легло со 2 возрасни во Јуниор / Стандард Суит - **50%** попуст
Возрасен на дополнително легло во Јуниор/Стандард суит - **25%** попуст
Попуст за рана резервација - 10% попуст за резервација до 31.10.2019
- **Екстра попусти** - важи за резервации од 01.11.2019
7=6 за пристигнувања од: 01.12-20.12, 08.01-15.02 и 05.03-09.04.
*Попустот за рана резервација и дополнителните попусти НЕ се комбинираат.

FLORA COMPLEX 4*	СМЕСТУВАЊЕ				
Цена по лице на ден / Полупансион	Сместување	01.12-17.12 12.03-31.03	18.12-25.12 05.03-11.03	26.12-03.01	04.01-04.03
Двокреветна (макс. 2в+1д)	2+1	30	35	60	46
Еднокреветна	1	47	56	116	71
Студио (цена за 2 лица) Мин.2в, Макс. 3 в.	2+1	66	78	127	99
Апартман со 1 спална (цена за 2 лица) Мин. 2в, Макс 4в	2+2	79	94	149	116

- Цената вклучува, ноќевање, појадок, вечера, бесплатна користење на внатрешниот базен, фитнес.
- **Божикна вечера (задолжително)** - 43.00 евра за возрасен / 23.00 евра за дете (2-11,99)
- **Новогодишна вечера (задолжително)** - 75.00 евра за возрасен / 40.00 евра за дете (2-11,99)
- **Попусти**
Дете 0-1,99 - бесплатно, без услуга
Дете 2-11,99 на стандардно легло со 1возрасен во двокреветна соба- нема попуст за детето;
2 деца 2-11,99 со 1 возрасен во двокреветна соба- 1 дете 100%, 2 дете е бесплатно.
1 дете 2-11,99 на дополнителен кревет со 2 возрасни кои плаќаат целосни суми, во сите типови на соби, е бесплатно
2 дете 2-11,99 на дополнителен кревет со 2 возрасни кои плаќаат целосни суми - **60%** попуст на цената за стандардно легло
Возрасно лице на дополнително легло во Студио/Апартман - **30%** попуст на цената од регуларното легло
Попуст - за резервации направени од 16.10.2019:
1 бесплатно ноќевање за резервации со минимум престој од 7 ноќи во период: 01.12-25.12 & 05.03-31.03.

SAMOKOV HOTEL 4*	СМЕСТУВАЊЕ				
Цена по лице на ден	Сместување	21.12-27.12 01.03-31.03	28.12-03.01	04.01-17.01 01.02-23.02	18.01-31.01 24.02-29.02
Двокреветна соба / Полупансион	2+1	33	57	44	38
Двокреветна соба / Со доручек	2+1	29	52	39	33
Доплата за еднокреветна соба	1	18	18	18	18

- Во цената е вклучено ноќевање, појадок за (НП)/ појадок и вечера (ПП), бесплатно користење на базенот.
- Минимум престој за Нова Година (28.12-03.01) е 5 ноќи; Минимум престој за останатиот период 3ноќи
- **Божикна Вечера (незадолжителна)** - 38.00 евра за возрасен / 23.00 евра за дете (2-11,99)
- **Новогодишна вечера (задолжителна)** - 50.00 евра за возрасен / 35.00 евра за дете(2-11,99)
- **Попусти:**
Дете 0-4,99 на дополнително легло со 2 возрасни - бесплатно
1 дете 0-4,99 дели со 1 возрасен = еднокреветна соба
Дете 5-11,99 на стандардно или дополнително легло - 50% попуст
Возрасен на дополнително легло - 15% попуст
Попуст за рана резервација - **10%** попуст за резервација до 10.11.2019
- **Екстра попусти** - важи за резевации од 11.11.2019
- За престој од 5-9 ноќи, 1 ноќ е бесплатна, за престој од 10 ноќи и повеќе - 2 ноќи се бесплатни - за пристигнувања од периодот 04.01-22.01 incl. и од 07.03-31.03. incl.
- *Попустот за рана резервација и дополнителните попусти НЕ се комбинираат.

BOROVETS GARDENS APART-COMPLEX 2*	СМЕСТУВАЊЕ				
Цена по соба на ден	Сместување	01.12-17.12 12.03-31.03	18.12-25.12 05.03-11.03	26.12-03.01	04.01-04.03
Студио (цена за 2 лица) Мин.2в, макс. 2в+1д)	2+1	37	42	76	46
Студио - еднокреветна	1	31	35	64	39
АПП со 1 спална (цена за 2 лица) Мин.2в, макс 4в	2+2	48	53	86	58
АПП со 2 спални (цена за 4 лица) Мин.4в, макс. 6в.	4+2	63	72	111	79

- Во цената е вклучено користење на внатрешен базен.
- Попусти**
1во дете 2-11,99 на дополнителен кревет со 2 или 4 возрасни - бесплатно
2ро дете 2-11,99 на дополнителен кревет со 2 или 4 возрасни - 80% попуст од регуларната цена за кревет
Возрасен на дополнителен кревет во апартамент - 50% попуст од цената за стандарден кревет
- Екстра попусти за резервации направени од 16.10.2019**
1 бесплатна ноќ за резервација со минимум 7 ноќи за престој од: 01.12-25.12 & 05.03-31.03.

ELA HOTEL 3*	СМЕСТУВАЊЕ			
	Сместување	20.12-03.01	04.01-28.02	29.02-31.03
Цена по лице на ден / со појадок				
Двокреветна	2+0 /2+1*	49	42	33
Еднокреветна	1	77	67	52
Возрасен на дополнителен кревет		37	31	25
Цена по лице на ден / Полупансион				
Двокреветна	2+0 /2+1*	62	55	46
Еднокреветна	1	90	80	65
Возрасен на дополнителен кревет		50	44	38

- Во цената е вклучено бесплатно користење на паркинг, фитнес, детско катче, Wi-Fi во целиот хотел, место за чување на ски опрема, сауна и парна бања од 16:00 до 18:00ч.
- Само во двокреветните соби на приземје и кат може да сместат возрасен или дете на дополнителен кревет.
- Божикна Вечера (задолжителна)** на 25.12 - 50.00 евра за возрасен / 27 евра за дете (4-11,99)
- Новогодишна вечера (задолжителна)** - 91.00 евра за возрасен / 48 евра за дете (4-11,99)
- Попусти**
Дете 0-3,99 на дополнителен кревет - бесплатно . Детско креветче (на барање) - бесплатно
Дете 0-3,99 со 1 возрасен= еднокреветна.
Дете 4-11,99 на регуларен кревет - 50% попуст од цената за стандарден кревет за возрасен .
Дете 4-11,99 на дополнителен кревет - 50% попуст од цената за дополнителен кревет за возрасен.
- Попуст за рана резервација** - 10% попуст за резервација до 31.10.2019
- Екстра попусти 7=6** за престој од 05.03-31.03
Попустот за рана резервација и екстра попустите СЕ комбинираат.

VICTORIA HOTEL 3*	СМЕСТУВАЊЕ				
Цена по лице на ден / Полупансион	Сместување	28.12-03.01	24.12-27.12 04.01-10.01 08.02-13.02	09.12-23.12 19.01-07.02 16.02-15.03	11.01-18.01 16.03-05.04
Двокреветна	2+0/2+1	38	35	26	22
Доплата за еднокреветна соба	1	N/A	N/A	13	9
Апартман (мин. 2 возрасни)	2+2	49	44	37	33
<ul style="list-style-type: none"> • Божикна вечера (задолжително) - 29.00 евро за возрасен / 16.00 евра за деца (2-11,99) • Новогодишна вечера (задолжително) - 31.00 евра за возрасен / 18.00 евра за дете (2-11,99) • Попусти: Дете 2-11,99 на дополнително легло со 2 возрасни - 70% попуст 1 дете 2-11,99 со 1 возрасен во двокреветна соба - 30% попуст Возрасно лице на дополнително легло - 30% попуст 					

HOTEL SOKOL 3*	СМЕСТУВАЊЕ				
Цена по лице на ден / Полупансион	Сместување	01.12-23.12 04.03-31.03	10.01-23.01 16.02-03.03	24.12-27.12 02.01-09.01 24.01-15.02	28.12-01.01
Двокреветна	2+1	25	32	37	53
Двокреветна=еднокреветна соба	1	39	50	57	102
Апартман Цена за 2 лица (макс.3в+1д)	2+2	69	84	99	136
Возрасен на дополнително легло во Двокреветна/АПП		19	19	19	19
Дете 6-11.99 на дополнително легло во Двокреветна /АПП		14	14	14	14
<ul style="list-style-type: none"> • Цената вклучува фитнес, паркинг • Минимум престој 4 ноќи • Божикна вечера (незадолжително) - 28.00 евро за возрасен / 16.00 евра за деца (0-11,99) • Новогодишна вечера (задолжително) - 70.00 евра за возрасен / 38.00 евра за дете (0-11,99) Дете 0-5,99 на дополнително легло бесплатно 1 дете 0-11,99 со 1 возрасен во двокреветна соба по цена за еднокреветна соба Две деца 0-11,99 со 1 возрасен во двокреветна по цена за двокреветна соба <p>Попуст за рана резервација - 15% попуст за резервации направени до 31.10.2019 10% попуст до 30.11.2019 Екстра попусти за пристигнувања 01.12-18.12.-7=5 8=6 9=7 10=8 11=9 12=10 13=11 Екстра попусти за пристигнувања 04.03-31.03 -7=5,8=6,9=7,10=8,11=9,12=10,13=11 Двата попусти Не можат да се комбинираат, Екстра попустите имаат приоритет пред попустот за рана резервација</p>					

Цената не вклучува:

- Туристичка такса 1 еур по лице на ден

Важна напомена:

- РАНО БУКИРАЊЕ не подложи на промена на термин или хотел, како и откажување на резервацијата од страна на патникот.
- Уплатениот аванс од 50% не се враќа.
- Цените се дадени во евра, плаќањето е задолжително во денари (1eur=61.8мкд)
- Задолжително патничко и здравствено осигурување
- За ова патување потребен е валиден биометриски пасош, не се потребни вакцини
- За резервација задолжителна уплата аванс од 50 % од вкупниот износ, целосна доплата 7 дена пред патување
- За овој аранжман важат општите услови на патување на Фибула Ер Травел и СКТМ